

20120060172

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ
ПЛАЌАЊА

2012 . 11
. 07- 159/1
11 2012

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

1
(" 31/2001, 42/2003, 47/2007, 42/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009
171/10), 9 1 5 : „ “ „ “
6, :
”-
“ 20- 3 2 4, 5, 6, 7 8, :
30 30
15 15

- 60
- 60

4, 5 6

“

20- 3

20- 4

20- 5

“ 20- :

20- 4

’ 23-

1 21-

“ 1

20- 6

20- 7

“ 20- :

20- 5

’ 23-

1 21-

” 1

20- 8

21- 1 "4.000" 9 "5.000".
2 3 "800 1.000" "1.500".

22 1 : " 15 " : " ".
2 : " " : " " ".

23 . 11

23- : 12
" o 21- 1 1 2
- - 2.500
, - 750
- - 750
.
1 ,
21- " 1
13 " " .